

Февруари 2010 Бр.100

FOREVER

MACEDONIA





СРЕЌЕН 8-МИ МАРТ ви посакува FOREVER



*Секоја жена, а особено мајката е
йособна, затоа йодарете й уникален
йодарок од ФорEVER кој е совршен
за 8-МИ МАРТ и уште еднаш
йокажете дека ја сакаете.*

Направете избор од големата палета на производи
од ФорEVER за специјална нега на кожа или
декоративна козметика, а нема да згрешите и
доколку се одлучите да го подарите прекрасниот
25-th Edition парфем на ФорEVER.

25th Edition Eau De Perfume



Прекрасен парфем со префи-
нет и пријатен мирис, еликсир кој
неможе да ве остави рамнодушни.
Волшебната нота на црешово
дрво, сензуалниот мошус и пачули
влеваат женственост и го потенци-
раат сјајот на цветната арома.

Код # 208

R3 FACTOR

Регенерира, обновува, одржува-
ова се трите работи кои секоја
жена ќе ги посака од една
козметичка колекција за нега на
кожа. Овие прекрасни регенера-
тивни производи ќе обезбедат
мека, мазна и помлада кожа.
Алоето и овошните киселини се
само дел од прекрасните состој-
ки кои се користат за создавање
на овој крем со цел да го успорат
процесот на стареење.

Код # 069



Sonya Skin Care Collection

Оваа чудесна подмладувачка колекција за нега
на кожа е формулирана и направена од
најпрефинетите достапни природни состојки
вклучувајќи го и 100%
стабилизиран алое вера
гел, бел чај и овошни
екстракти. Овој комплет
во целост ќе ги покрие
потребите на секоја
жена. Оваа колек-
ција претставува
третман од пет че-
кори со што ќе обез-
беди луксуз на кожата
кој вашата мајка,
сопруга, девојка... го
заслужува!

Код: # 262



SONYA COLOURS

Одберете подарок од Соња декоративната
козметика затоа што оваа колекција е нешто
повеќе од убавина-таа е израз на подмладување,
восхитување и љубов. Таа се грижи за вашата
кожа и не ја става во искушение како останатите
слични на нашите производи. Оваа колекција
засекогаш ќе ве направи да сте посамоуверени и
прекрасни.



**ПИСМО ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ**

Помина и првиот месец од 2010. Како брзо одлетаа празничните денови. Сме си поставиле толку многу цели, а јануари веќе е позади нас, и пред да свикнеме дека датумот кој треба да го запишеме е со нов месец.

Сите сме го слушнале изразот: "времето никого не чека". Цел живот се убедувам во неговата точност. Никогаш немам доволно време-уште од дете копнеев денот да е подолг, а сега мислам дека часовите кои ги поминувам со дистрибутерите ширум светот не се доволни. Гарантирам дека секогаш ќе имате потреба од повеќе време. Освен ако немате 5 години и на Бадниковата вечер го чекате пристигнувањето на Дедо Мраз!

Тука во САД, како и во многу други држави, во февруари ја празнуваме љубовта. Тука денот го викаме Св.Валентин. Вообичаено подаруваме цвеќе, картички, чоколада и др. на саканите и им благодариме за тоа што се неразделен дел од нашите животи. Да бидеме благодарни за тоа што го имаме е важно за да уживаме во животот. Благодарноста е битна и за успехот со ФорEVER. Никогаш нема да сте среќни или успешни ако не го цените тоа што го имате во моментот.

Познавам несреќни милијардери. Сигурно се прашувате: "Кој е проблемот? Зошто се несреќни?" За жал тие одбиваат да ги признаат и да ги ценат победите кои ги постигнале, како и луѓето кои им помогнале. Толку се опседнати со утрешниот ден, што забораваат да се порадуваат на денешниот ден. Истиот принцип важи и за нашиот бизнис. Развијте лични врски со вашиот тим изградени врз доверба. Дури и најтврдото бизнис срце ќе омекне ако имате желба да кажете "благодарам" и покажете сочувствување. Ова е особено важно во почетната фаза.

Вообичаено стапуваме во контакт со човек кој има потреба од бизнис можностите или производите на ФорEVER. Започнуваме дијалог со него, кој многумина го викаат лице в лице. Тоа може да се случи дома, или во автобус-местото не е одлучувачко. Важно е да се потрудиме и да направиме хармонија помеѓу тоа што го зборуваме и тоа што нашиот соговорник има потреба да го слуша. Ова не е лесно, бара лична дисциплина, за да се исфрли преку прозорецот нашата "агенда" и да се потчиниме на човекот пред себе. Некои од вас го читаат ова и си велат: "Не е тешко. Лесно е да слушаш!" Одделете денес неколку минути за да набљудувате двајца како разговараат. Ќе забележите дека тие всушност не

комуницираат, туку секој го чека својот ред за да зборува. Потрудете се кога разговарате со некој да му поставувате само прашања кои се поврзани со него: "Како си? Како е семејството? Како оди работата?" Не кажувајте ниту збор за себе во текот на целиот разговор. Искрено кажано, ова не е лесно! Но, најдобрите комуникатори научиле ова да го прават. Тие го совладаале искуството да слушаат, поставувајќи прашања и делувајќи зависно од одговорите. Нема да верувате што сè можат да постигнат со оваа вештина.

Многу ја сакам следната анегдота која одлично напоменува колку е добро понекогаш да се откажеме од сопствената "агенда".

Млад, успешен пар се преселил во добар квартал. Едно утро, за време на појадокот, младата жена видела возрасна дама како ги простира алиштата на сонце.

"Алиштата не се многу чисти", му рекла на сопругот. "Таа жена не знае како добро да ги испере. Можеби треба да си купи поскап детергент".

Сопругот погледнал надвор, но не рекол ништо. Истиот дијалог се повторувал секој пат кога сосетката простираше. Младата жена не пропуштала да каже зајадлива забелешка.

По еден месец, жената забележала бели и чисти спрострени алишта и му рекла на сопругот: "Види, најпосле се научи како да пере. Сигурно решила да купи поскап детергент".

Сопругот за првпат се вклучил во разговорот и рекол: "Всушност утрово станав порано и го измив нашиот прозорец!"

Истото е и во животот. Тоа што го гледаме кога ги гледаме или слушаме другите зависи од чистотата на прозорецот низ кој гледаме.

Ви посакувам да бидете успешни во вашето слушање. Не заборавајте да им покажете на саканите колку многу ги сакате!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan

**Драги пријатели,**

Големиот британски драматург и добитник на Нобеловата награда, Џорџ Бернард Шоу рекол:

"Најдобриот начин да ја претскажеш иднината е самиот да ја создадеш".

А 2010 започна со неизвесна иднина за стотици илјади луѓе во Бугарија и Македонија. Економската и финансиската криза доведе до затворање на огромен број на работни места, како и до драстично намалување на можностите за започнување сопствен бизнис. И покрај тоа што многу фирми гледаат на ситуацијата како на негативно влијание врз бизнисот, ние сме среќни што сме дел од една индустрија која процветува во време на економски потрес, нудејќи можности и решенија на милиони луѓе ширум светот. Во последните месеци расте бројот на нови дистрибутери на ФорEVER Ливинг Продактс, бидејќи сè повеќе луѓе бараат

можност да заработат повеќе пари или едноставно да сврзат крај со крај. Веруваме дека повеќе од било кога, луѓето околу нас имаат потреба од сè што можеме да им понудиме. Сега е најдобриот момент секој од вас да ја „создаде“ сопствената иднина со тоа што ќе стапи во контакт со колку може повеќе луѓе и ќе ги запознае со одличните производи и бизнис можностите што ги нуди нашата компанија. Бидете колку е можно поактивни и не го одложувајте успехот кој го заслужувате. За разлика од луѓето околу вас, вие имате решение за проблемите и единствено од вас зависи колку ќе искористите од оваа можност.

Зад вас стои една извонредна фирма со уникатен маркетинг план и раскошни производи. Зад вас е и една бизнис идеја која е толку едноставна и генијална и достапна за секој, без оглед на неговиот пол, возраст, образование, социјална положба и др. Искрено, не можеме да си замислиме и да препорачаме нешто подобро од ФорEVER Ливинг Продактс за секој кој во моментот бара можност во која навистина вреди да се вложи време и труд.

Помогнете им на колку е можно повеќе луѓе околу вас да ги исполнат целите и мечтите. Искористете ја силата на умножувањето која ви ја нуди маркетинг планот на ФорEVER и почнете да работите уште од денес. Ако сакате да бидете независни од финансиските и економските стресови до крајот на животот, воедно и да работите нешто со задоволство и за тоа да добивате неограничени доходи, да стекнете нови пријатели, вложете труд и зачленувајте секој месец најмалку по 2 нови дистрибутери. Само по неколку месеци вашите доходи ќе бидат неколку илјади евра месечно и ќе продолжат да растат со темпо кое можеби никогаш не сте го очекувале. А дали сето ова ќе се случи зависи само од вас и од никој друг.

И ќе завршам со уште една мисла на Џорџ Бернард Шоу:

"Луѓето кои не успеваат ги обвинуваат околностите за тоа; а оние кои одат напред ги бараат саканите околности, а ако не ги најдат, сами ги создаваат."

Засекогаш Ваши,
Стефан и Тања Стаеви



Сите имаме слушнато дека брзата храна придонесува за зголемување на телесната тежина. Знаеме дека конзервирана, мрсна храна и храна која содржи шеќери го руши имунолошкиот систем. Во време кога во полн замав е сезоната на вируси и настинки, погодно е да направите неколку мали промени во исхраната за да ви **помогне да го одбраните вашето тело од болести**. Наместо да посегнувате по јадења кои го задушуваат вашиот имунолошки систем (како што се мрсните пити, буреци, хамбургер и газирани пијалоци), сето тоа можете да го замените со предлозите кои ви ги нудиме во вашата исхрана.

Со исхрана до добра форма

10 начини да го поткрепите вашиот имунитет

1. Диви риби од ладната вода

Туната, пастрмката и лососот се риби богати со Омега-3 масни киселини, кои се покажале добри за намалување на срцеви заболувања и тромбоза. Рибите исто така содржат протеини, магнезиум, калциум и многу важните В-витамини. **Arctic-Sea* Super Omega-3** (код # 039) кој содржи Омега-3 со Омега-9 допринесува за одржување на нормално ниво на холестеролот и триглицеридите во крвта.




2. Пилешка супа

Постои причина зошто често ја преферираме жешката, домашно подготвена пилешка супа кога сме настинати. Не само што жешката голтка која ја внесуваме со секоја лажица ни го олеснува голтањето; туку и аминокиселините кои се содржат во кокошката го имитираат лекот кој се користи за лекување на бронхитис.



3. Вода

Дали некогаш ви се има случено крајот од денот да го завршите со главоболка и намалена енергија? Тоа може да значи дека сте дехидрирани. Имунолошкиот систем има потреба од голема количина на вода за да се бори со токсините и вирусите на кои сме изложени секојдневно. Секогаш со вас носете шише со вода, кое во текот на денот ќе ви е на дофат и во секој слободен момент ќе пивнувате по една голтка.





4. Јогурт

Многу добар извор на протеини и калциум, исто така јогуртот содржи и живи култури кои помагаат во варењето на храната, го подобрува имунолошкиот систем, а се покажа како добар и во борба со клетките на тумор во организмот. Избегнувајте ги јогуртите во кои се додадени вештачки засладувачи и арома, или има додадено шеќер. Одберете го блендот кој содржи живи и активни култури.

Forever Active Probiotic (код #

222) му помага на нашиот организам да го совлада дисбалансот кој се создава како резултат на нашата исхрана и начинот на кој живееме.



5. Лук

Нутриционистите препорачуваат по едно чешне дневно од ова растение за одржување на имунитетот. Содржи алицин кој го заштитува телото од бактерии. Лукот и мајчината душица се два моќни антиоксиданси кои се наоѓаат во **Forever Garlic-Thyme** (код # 065). Одлична комбинација за одржување на добро здравје.



6. Чај

Со само 2 калории во една шолја, пиењето чај ќе ве загрее во зимскиот период, а во исто време ќе ви обезбеди антиоксиданти за да го појачаат вашиот имунолошки систем. **Aloe Blossom Herbal Tea** (код # 200) е со мала калориска вредност, не содржи кофеин, создаден е од селектирани цветови од алое во комбинација со одредени билки и зачини со што како краен резултат се добива еден суптилен вкус што ќе ви се допадне и на најпребирливите.



7. Овес

Овесот е полн со минерали, протеини, фибри и антиоксиданти, кои имаат репутација за намалување на крвниот притисок и холестерол. Фибрите кои се содржат во овесот



исто така можат да го стабилизираат шеќерот во крвта, па поради тоа повеќето луѓе кои користат житарици за доручек се чувствуваат сити сè до ручек. **Forever Absorbent-C** (код # 048) обезбедува растворливи фибри од триците кои со себе носат и 100% искористеност на витаминот Ц за појачување на имунитетот.

8. Цитрусови овошја

Ние сите ја знаеме моќта на цитрусовите плодови кои штитат од настинки. Тие исто така содржат многу глутамин за подобрување на имунолошкиот систем за да може да се брани од вируси и други нападници. Фореве Витаминот Ц со овесни трици содржи цитрусови биофлавоноиди од портокал и други цитрусови плодови.



9. Слатки компири


Заменете ги вашите вообичаени компири со овие моќно обоени, вкусни, хранливи компири. Слатките компири може да бидат приготвени со лушпа или исечени и подготвени како чипс. Каротините, фибрите, калиумот и витаминот А се само некои од благотворните нутриенти кои ги има во овие култури.

За да имате уште повеќе антиоксидантни бенефиции, додадете во својот режим на исхрана **Forever A-Beta-CarE** (код # 054). Тоа е специјално формулиран додаток во исхраната кој ќе го снабди вашето тело со витамин А во форма на бета-каротин.



10. Печурки

Испитувањата покажуваат дека печурките не само што го стимулираат создавањето на белите крвни зрнца, тие можат да ги направат белите крвни зрнца уште поагресивни во понатамошната одбрана на организмот. **Forever Ginkgo Plus** (код #073) содржи печурка рејши која е додадена во гинкото во комбинација со кинески билки.



Затоа на следното пазарување на намирници за дома, како и следната посета на дисконтот на Фореве, дополнете го вашиот список со риба, супа, вода, јогурт, лук, чај, овес, портокали, слатки компири и печурки. Оваа разновидна и вкусна храна, како и суплементите кои ви ги предложивме, ќе ви помогнат во подигнувањето на имунолошкиот систем за време на зимскиот период, како и во текот на целата година!

Дали некогаш сте се запрашале како тоа некои луѓе континуирано заработуваат пари од МЛМ, а вие постојано се борите со фактот дека повеќе трошите отколку што сте заработиле?

Кажувате, "Сум се обидел на сите начини", и ништо од тоа не функционира! Дали ова ви звучи познато? Или "Јас сум бил во контакт со буквално стотина компании каде што ми се случувало или луѓето да се откажуваат побрзо од моментот на зачленување, или пак компанијата ќе пропадне пред да го подигнам првиот чек!"

Немојте да бидете толку строги кон себе, бидејќи можеби и не е ваша вина! Да, навистина постојат добри и лоши компании. Постојат нешта кои можете да ги направите за да го прекинете кругот на лошите работи кои ви се случуваат и да станете добитници. Ако и понатаму продолжите да верувате во себе, целата таа "несигурност" ќе исчезне.

1. Посветеност

Доколку имате намера да бидете успешни во бизнисот кој го почнувате, потребно е да имате желба да се посветите

нагорна линија колку и какви успешни луѓе има и што прават за да се успешни. Никогаш не користете го изговорот "Јас имам ужасен спонзор кој ништо не прави за мене!" Се разбира дека ние сите сакаме да го имаме најдобриот можен спонзор, но можеби вашиот спонзор исто така е почетник или едноставно не знае што да прави во одреден случај. Кога ќе се соочите со нешто такво, тогаш обратете се на повисоките спонзори. Секогаш постојат успешни дистрибутери кои се во вашата нагорна линија кои ќе бидат повеќе од среќни да ви помогнат и да ви покажат како тие тоа го прават.

5. Избегнувајте "Програма за брза заработка"

Вообичаено овие програми се многу популарни, особено кога членарините или првите порачки се со многу ниски цени. Тие ви тврдат дека вие ќе заработите пари со тоа што ќе им ги препушите нив вашите порачки, и за тоа ќе добивате одреден процент. Доколку ви се случи да бидете еден од првите личности вклучени во програмата како што е горе наведената, можеби и ќе имате можност да заработите пари. За да компанијата биде во можност да ги исплаќа чековите, потребно е сè повеќе и повеќе луѓе да се приклучуваат за да има покритее во зголемувањето на износот на веќе зачленетите. Ова не само што е незаконски, по извесен период овој број на соработници ќе стане преголем, а

Од неуспех до успех во Мулти Левел Маркетинг



на тој бизнис најмалку една година. Во секој бизнис успехот започнува бавно, затоа не треба да се обесхрабрувате. Доколку сакате да ја искористите прогресијата која следува со мултиплицирањето за одреден период, потребно е да сте во тоа доволно време за растот на бизнисот да почне да се случува. Доколку сте во брак или планирате тоа да го направите некој ден во иднина, дали размислувате вака, "Ќе се обидам и доколку не ни оди, едноставно ќе се разведам?" Ако ова е начинот на кој размислувате и за вашиот бизнис, тогаш вие сте се подготвиле за неуспех.

Победниците никогаш не се откажуваат, а тие што се откажуваат никогаш не победуваат.

2. Мудро направете го изборот на компанијата

Можеби вие работите коректно, а сепак неможете да најдете луѓе кои ќе ви се придружат и заеднички да ја искористите можноста која ја нуди компанијата. Пред да се приклучите, испитајте ја внимателно можноста што ви ја нудат. Дали ова е компанија со која сакате да работите? Повеќето компании кои почнуваат со работа не траат повеќе од една година, да не зборуваме за три или повеќе години. Дневно излегуваат многу МЛМ компании, и многу од нив ќе бидат надвор од бизнисот во рок од шест месеци. За работењето на една добра компанија потребно е да разгледате дали таа опстојува на пазарот најмалку 2 години и истата постојано се развива. Како второ, проверете колку компанијата одделува за исплата на дистрибутерите? Бидете во тек со случувањата и правите најмалку по една порачка месечно. Ако вашите зачленети луѓе собираат многу луѓе и го поминуваат времето во убедување со цел тие да купат производи, а самите тие со многу мака прават дури една порачка, тогаш вашата мрежа за неколку месеци е осудена на пропаст. Доколку луѓето заработуваат пари, тие ќе продолжат и понатаму да купуваат производи!

3. Сакајте ги производите

Дали се вклучувате во компанијата едноставно затоа што сакате да заработите многу пари, а за производите и не ви е многу грижа? Повторно мали се шансите дека ќе имате успех со компанијата. Доколку купувате производи према вашите месечни потреби, постои голема веројатност да продолжите истите и понатаму да ги купувате.

4. Мултиплицирање

Дали компанијата за која се одлучивте има добар рекламен материјал и материјал за презентација достапен за дистрибутерите? Исто така треба да видите во вашата

приемот на пари нама да биде доволен за да се исплати нивната работа.

6. Не сметајте на прекумерни бонуси!

Ќе ве молиме да го избришете овој збор од вашиот речник доколку имате во план да станете успешни во МЛМ системот. Доколку сте се зачлениле во компанијата очекувајќи големи пари, тогаш многу е веројатно да се откажете при првиот неуспех. Да, големи пари има доколку сте еден од големите среќници кој ќе се искачи на голема и добра позиција во компанијата или доколку имате некој супер нов регрут. Кога ќе се приклучите на некоја компанија треба да знаете дека треба да имате став дека ќе работите и ќе посветите време и внимание на постигнувањето на успех. Додека го градите успехот ако дојдете до поголема сума на пари, тогаш супер! Сепак немојте да очекувате дека веднаш ќе добивате големи пари од сите луѓе кои ќе ги приклучите во компанијата.

7. Поставете си реални цели

Дали очекувате да имате илјадници евра во првиот месец од вашиот бизнис? Дали се фрустрирате и имате чувство да се откажете доколку сте во можност да спонзорирате само по една личност месечно? Дали планирате да се откажете доколку не сте успешни во рокот од два или три месеци? Ако одговорот на овие прашања е ДА, тогаш треба да размислите за работа со друг бизнис. Некои луѓе се снаоѓаат да направат профит уште првиот месец кога ќе се приклучат во компанијата, сепак многу од МЛМ компаниите не даваат моментален успех. Ако и понатаму имате такво чувство, постои можноста да станете "МЛМ зависник" и да го поминете времето надевајќи се од една до друга можност. Месеците стануваат години, и кога ќе погледнете наназад, каде сето ова ве доведе? Прескокнувањето од една во друга програма на секои два до три месеци ќе биде еден од сигурните начини кој ќе ви го осигура патот до финансиски неуспех!

Запомнете ги овие неколку златни правила и пренесете ги на вашите соработници со цел да развиете здрава мрежа во вашиот бизнис. Многу често луѓето под вас ве гледаат како стабилна и сериозна личност која треба да се копира како добар пример. Поради тоа, за да се има бизнис кој ќе се развива, вие мора да создадете добри навики, кои ќе можат да бидат воочени и повторувани од вашите соработници. **Во Мулти Левел Маркетингот најдобро се учи со примери!**



SUCCESS DAY

Дојдете заедно да прославиме 10 години од отворањето на ФЛП Македонија!!!

Гости: Вероника и Стево Ломјански-Дијамант Менаџери

26.03.2010 - петок *Holiday Inn*, Скопје

Почеток: 18:00 часот

Влез: 50 ден.

Влезници се набавуваат во дисконтот на ФЛП.

РОДЕНДЕНСКА ЗАБАВА

26.03.2010 - петок *Ресторан Национал*

Почеток: 21 часот

Цена: 700 ден.

Картите се набавуваат во дисконтот на ФЛП, најдоцна до 15.03.2010.

НОВО, НОВО, НОВО !!!



Доколку купите еден производ од *Forever* колекцијата можете да си набавите атрактивен додаток по примамливи цени:

Земете ја контролата врз тежината во свои раце!

Според последните испитувања на Светската здравствена организација, бројот на дебелините веќе го надминува бројот на гладните. Веќе за никога не е тајна дека дебелината е нешто повеќе од козметички проблем-таа е закана за здравјето. Зголемената тежина е причина за петте најраспространети заболувања во светот-кардиоваскуларни, дијабет, зголемен крвен притисок, остеоартрит и проблеми со жолчката. Дебелите мажи почесто боледуваат од рак на дебело црево и простата, а дебелите жени почесто заболуваат од рак на жолчката, дојките, матката или јајниците.

Освен физиолошките, особено болни се емотивните страдања, кои се последица на дебелината. Модерните општества посветуваат внимание на надворешниот изглед и често ја изедначуваат привлечноста со стројно тело, особено кај жените. Ова ги тера луѓето со прекумерна тежина да се чувствуваат непривлечни.

Но кои се всушност причините за натрупување на прекумерните килограми?

Првата причина е прејадувањето. Се храниме често, обилно и конзумираме порции кои најчесто се двапати поголеми од потребното количество.

Втората причина е некавалитетната храна. Кога во организмот недостасуваат витамини, минерали, микроелементи, кои се потребни за усвојување на храната, потребата од храна се зголемува. Како резултат на неправилната исхрана во организмот се трупаат наслаги. Микровлакната на тенките црева се замастени, поради што храната минува транзит низ нив и не може правилно да се усвои. Следствено, имаме почеста желба за јадење, а како резултат на тоа доаѓа до прејадување.

Друга причина за дебелината е намалената физичка активност.

Од сето ова едно е јасно-треба да ја редуцираме и одржиме тежината во разумни граници.

Сигурно знаете што е најтешко-тоа е да се одржи витката става. За успешно слабеење може да се говори



ако намалените килограми не се вратат три години. Но само околу 15% од луѓето кои држат диети имаат таков успех.

Причина за тоа е способноста на клетката да памти. Човечкиот организам е така устроен да грижата за зацелување му е првостепена. Подложувајќи се на диета, ние значително го намалуваме количеството на внесена храна и тоа означува сигнал за тревога. Во првите денови килограмите се намалуваат, но постепено организмот ни се приспособува кон намалениот број калории и тежината престанува да опаѓа. Ако тоа продолжи подолго време, организмот започнува да трупа залихи и од минималната количина храна која ја внесуваме.

Clean 9 и Lifestyle 30 се диететски програми кои се создадени за да не насочат кон здрав начин на живот и ефективна контрола на тежината. Овие програми не се само една диета плус во низата диети, туку означуваат промена во начинот на живот и ќе ви помогнат да постигнете вистински баланс и добро здравје.

Програмите Clean 9 и Lifestyle 30 се насочени кон основните причини за зголемување на тежината. Одбраните производи на Форевр му помагаат на организмот да ги исфрли натрупаните токсини, ја стимулираат размената на материи и гарантираат дека телото нема да има глад на клеточно ниво. За да сте сигурни колку и каква храна можете да внесувате во тек на диететската програма, а и по неа, специјалистите за исхрана на ФЛП подготвија прирачник во кој ќе ги добиете информациите за здрава исхрана, калоричноста на најчесто употребените производи и препорачаните количества храна која е разумно да се внесува.

Многу важен услов за постигнување резултат со програмите Clean 9 и Lifestyle 30 е движењето и пиењето на доволни количини вода.

Откако ќе ги запознаете Clean 9 и Lifestyle 30 веќе ништо не може да застане помеѓу вас и посакуваната тежина.

Тања Стаева



РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Место: Сала за презентации во Хотел Балзак (лоциран спроти дисконтот на ФЛП). Влезот е бесплатен.

22.02.2010 -понеделник
Предавач: Кирил Дрзманоски- Сениор Менаџер
Почеток: 18:00

15.03.2010- понеделник
Предавач: Дејан Брсакоски- Менаџер
Почеток: 18:00

РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Место: Сала за презентации во ФЛП

- Секој понеделник: Дејан Брсакоски-Менаџер
Почеток: 17:00 часот
- Секој вторник:Слафко Михајловски-Соаринг Менаџер
Почеток: 17:30 часот
- Секоја среда:Александар Апел-Менаџер
Почеток: 17:00 часот
- Секој четврток:Катерина Трајчевска-Менаџер
Почеток: 17:00 часот
- Секој петок: Маркетинг презентација
Почеток: 17:00 часот

Квалификации за 2009

ТОП 5- Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Катерина Трајчевска
4. Блага Крстеска
5. Славица Донакова

НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Катерина Трајчевска
2. Славица Донакова
3. Слафко Михајловски
4. Вера Златковска
5. Зорка Малинова

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@mt.net.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на:

Форевер Ливинг Скопје
жиро с-ка: 200000875245639

Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за Јануари 2010

НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Катерина Трајчевска
2. Слафко Михајловски
3. Славица Донакова
4. Др.Роза Гелевска
5. Зорка Малинова

ТОП 3- Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Блага Крстеска

FOREVER LIVING PRODUCTS- МАКЕДОНИЈА

www.foreverliving.com

ул.Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;
тел:+389 (0)2 2465846, 2465815;
факс:+389 (0)2 2465826; email:flp@mt.net.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за Јануари



Асистент Супервизори

1. Богдановиќ Станка - Куманово
2. Данаилова Весна и Лазар - Скопје
3. Деде Албјонда - Дебар
4. Димитров Иван и Ружица - Скопје
5. Наумовска Марина и Михајло - Скопје
6. Николовска Даниела и Антонио - Скопје
7. Спасоска Бојана - Скопје
8. Тасевска Мирјана и Димитар - Куманово
9. Тодоровска Александра - Куманово
10. Вељановска Славица - Охрид
11. Зафировска Василка и Младен - Скопје
12. Зафировски Игор - Скопје
13. Зарковска Јасмина - Куманово

Секој дистрибутер кој ќе спонзорира и развије нов:

Еден Асистент
Супервизор
добива:

Добитници во Јануари:

Часовник:

389000054145- Славица Донакова
389000051427- Дејан Брсакоски
389000055011- Вера Златковска
389000054023- Ѓорѓи Јошевски
389000055336- Надица Дуковска
389000015530- Љубе Станојевски
389000056028- Василка Зафировска



Два Асистент Супервизори добива:
Торба за лаптоп



Торба за лаптоп

389000015765-Светлана Поповска
389000055013-Др.Роза Гелевска

Промоцијата ќе трае и во јануари и февруари
2010. Количините се ограничени!



За купени 2 парчиња Forever Bee Honey
добивате 1gratis! Промоцијата важи во
јануари и февруари 2010.
Количините се ограничени!